

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 97

Год. LXVI

Вторник, 20 јули 2010

Цена на овој број е 150 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1824. Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки.....	2	1833. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Сојузна Република Германија.....	9
1825. Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните претпријатија...	4	1834. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за образование и наука.....	9
1826. Закон за изменување на Законот за исплата на платите во Република Македонија.....	4	1835. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Националната установа драмски театар – Скопје.....	10
1827. Закон за изменување и дополнување на Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија.....	5	1836. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на дел од недвижна ствар на Националната установа - Музеј „д-р Никола Незлобински“ – Струга.....	10
1828. Закон за изменување и дополнување на Законот за платите на судиите.....	6	1837. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.....	11
1829. Закон за изменување и дополнување на Законот за платите на јавните обвинители.....	7	1838. Правилник за критериумите за склучување договори и постапка за остварување на правото и начинот на плаќање на здравствените услуги за биомедицинско потпомогнато оплодување во здравствените установи кои вршат специјалистичко-консултативна здравствена заштита.....	13
1830. Закон за изменување и дополнување на Законот за платите на членовите на Судскиот совет на Република Македонија.....	8	Огласен дел	1-48
1831. Закон за изменување и дополнување на Законот за платите на членовите на Советот на јавните обвинители на Република Македонија.....	8		
1832. Указ за поставување на вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Нов Зеланд.....	9		

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1824.**

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

**У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ЈАВНИТЕ НАБАВКИ**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 15 јули 2010 година.

Бр. 07-3210/1
15 јули 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ**

Член 1

Во Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ број 136/2007 и 130/2008), во членот 26-а по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Владата на Република Македонија дава одобрение по претходно мислење на Министерството за финансии, за промена на динамиката на реализација и/или плаќање на обврските од склучените договори за јавни набавки кои се предвидени со програма опфатена со развојниот дел од Буџетот, а за чија промена е обезбедена претходна согласност од другата договорна страна.“

Член 2

По членот 26-а се додава нов член 26-б, кој гласи:

„Член 26-б

Во услови на донесување на измени и дополнувања на Буџетот на Република Македонија со кои се намалуваат одобрените средства, буџетските корисници можат да извршат промена на динамиката на реализација и/или плаќање на обврските од склучените едногодишни договори, по претходно обезбедена согласност од другата договорна страна, со склучување на анекс на договорот за продолжување на рокот за следната година или повеќе. За склучување на анекс на договорот потребна е согласност од Владата на Република Македонија.“

Член 3

Во членот 124 во воведната реченица по зборовите: „тендерската документација“ се додаваат зборовите: „или во поканата за учество на електронска аукција“.

Член 4

Во членот 136 став (1) по зборот „јавно“ запирката се заменува со точка, а зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Член 5

Во членот 147 став (1) по алинејата 2 се додаваат две нови алинеи 3 и 4, кои гласат:

„- му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно приватно партнерство,
- му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност,“.

Во ставот (2) алинеја 4 сврзникот „и“ на крајот се заменува со запирка и се додаваат две нови алинеи 5 и 6, кои гласат:

„- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно приватно партнерство,
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност и“.

Во алинејата 5 која станува алинеја 7 зборот „уверение“ се заменува со зборот „потврда“.

Член 6

Во членот 162 се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Договорниот орган е должен да донесе одлука за избор или за поништување на постапката во рок кој не е подолг од рокот за поднесување на понудите, односно пријавите за учество во конкретната постапка, сметајќи од денот определен како краен рок за поднесување на понудите, односно пријавите за учество.“

Член 7

Во членот 216 ставот (3) се менува и гласи:

„Кога постапката завршува со електронска аукција, рокот за изјавување на жалбата во однос на утврдувањето на способноста на понудувачите и целосната евалуација на првичните понуди се смета од денот на прием на одлуката со која се одлучува за поединечно право од постапката за доделување на договор за јавна набавка по завршување на електронската аукција.“

Член 8

Во Законот за изменување и дополнување на Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ број 130/2008), во членот 24 алинеите 2 и 3 се менуваат и гласат:

„- во најмалку 70% од бројот на објавени огласи за отворена постапка, ограничена постапка, постапка со преговарање со претходно објавување на оглас и за постапка со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас од 1 јануари 2011 година и

- во 100% од бројот на објавени огласи за отворена постапка, ограничена постапка, постапка со преговарање со претходно објавување на оглас и за постапка со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас од 1 јануари 2012 година.“

Член 9

Постапките за јавни набавки започнати до денот на влегувањето во сила на овој закон ќе завршат согласно со прописите што важеле до денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 10

Одредбите од членовите 1 и 2 на овој закон ќе се применуваат на склучените договори за јавни набавки.

Член 11

Одредбите од членот 2 на овој закон ќе се применуваат до 31 декември 2011 година.

Член 12

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR FURNIZIME PUBLIKE

Neni 1

Në Ligjin për furnizime publike ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 136/2007 dhe 130/2008), në nenin 26-a pas paragrafit (2) shtohet paragraf i ri (3) si vijon:

"(3) Qeveria e Republikës së Maqedonisë jep leje pas mendimit paraprak nga Ministria e Financave, për ndryshimin e dinamikës së realizimit dhe/ose pagesës së obligimeve nga marrëveshjet e lidhura për furnizime publike, të cilat janë të parapara me programin e përfshirë me pjesën zhvillimore të Buxhetit, e për ndryshimin e të cilës është siguruar pëlqim paraprak nga pala tjetër kontraktuese."

Neni 2

Pas nenit 26-a shtohet nen i ri 26-b si vijon:

"Neni 26-b

Në kushte të miratimit të ndryshimeve dhe plotësimeve të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë me të cilat zvogëlohen mjetet e miratuara, shfrytëzuesit buxhetorë mund të kryejnë ndryshim të dinamikës së realizimit dhe/ose pagesë të obligimeve nga marrëveshjet e lidhura njëvjeçare, pas sigurimit paraprakisht të pëlqimit nga pala tjetër kontraktuese, me lidhjen e aneksit të marrëveshjes për vazhdimin e afatit për vitin e ardhshëm ose më tepër. Për lidhjen e aneksit të marrëveshjes nevojitet pëlqimi nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë."

Neni 3

Në nenin 124 në fjalinë hyrëse pas fjalëve: "dokumentacionin e tenderit" shtohen fjalët: "ose në ftesën për pjesëmarrje në ankand elektronik".

Neni 4

Në nenin 136 paragrafi (1) pas fjalës "publike" presja zëvendësohet me pikë, ndërsa fjalët deri në fund të fjalisë shlyhen.

Neni 5

Në nenin 147 paragrafi (1) pas alineës 2 shtohen dy aline të reja 3 dhe 4, si vijojnë:

"- i është shqiptuar dënim dytësor ndalim për pjesëmarrje në procedura për thirrje publike, ndarje të marrëveshjeve për furnizime publike dhe marrëveshjeve për partneritet publik-privat,

- i është shqiptuar dënim dytësor ndalim i përkohshëm apo i përhershëm për ushtrimin e veprimtarisë së veçantë."

Në paragrafin (2) alineja 4 lidhëza "dhe" në fund zëvendësohet me presje dhe shtohen dy aline të reja 5 dhe 6, si vijojnë:

"- vërtetim nga Regjistri i dënimeve për vepra të kryera penale të personave juridikë, se nuk i është shqiptuar dënim dytësor ndalim për pjesëmarrje në procedura për thirrje publike, ndarje të marrëveshjeve për furnizim publik dhe marrëveshjeve për partneritet publik-privat,

- vërtetim nga Regjistri i dënimeve për vepra të kryera penale të personave juridikë, se nuk i është shqiptuar dënim dytësor ndalim i përkohshëm apo i përhershëm për ushtrimin e veprimtarisë së veçantë dhe".

Në alinenë 5 e cila bëhet alineja 7 fjala "certifikatë" zëvendësohet me fjalën "vërtetim".

Neni 6

Në nenin 162 shtohet paragrafi i ri (2) si vijon:

"(2) Organi kontraktues është i obliguar që të marrë vendim për zgjedhje ose për prishje të procedurës në afat i cili nuk është më i gjatë se afati për parashtrimin e ofertave, përkatësisht fletëparaqitjeve për pjesëmarrje në procedurë konkrete, duke llogaritur nga dita e përcaktuar si afat i fundit për parashtrimin e ofertave, përkatësisht fletëparaqitjeve për pjesëmarrje."

Neni 7

Në nenin 216 paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

"Kur procedura përfundon me ankand elektronik, afati për parashtrimin e ankesës lidhur me përcaktimin e aftësisë së ofertuesve dhe evaluimit tërësor të ofertave fillestare, llogaritet nga dita e pranimit të vendimit me të cilin vendoset për të drejtën individuale nga procedura për ndarjen e marrëveshjes për furnizim publik pas përfundimit të ankandit elektronik."

Neni 8

Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për furnizime publike ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 130/2008), në nenin 24 alinetë 2 dhe 3 ndryshohet si vijojnë:

"- në së paku 70% nga numri i shpalljeve të publikuara për procedurë të hapur, procedurë të kufizuar, procedurë me negociata me publikimin paraprak të shpalljes dhe për procedurë me kërkesë për grumbullimin e ofertave me publikimin e shpalljes nga 1 janari 2011 dhe

- në 100% nga numri i shpalljeve të publikuara për procedurë të hapur, procedurë të kufizuar, procedurë me negociata me publikimin paraprak të shpalljes dhe për procedurë me kërkesë për grumbullimin e ofertave me publikimin e shpalljes nga 1 janari 2012".

Neni 9

Procedurat për furnizime publike të filluara deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të përfundojnë në pajtim me rregullat që kanë qenë në fuqi deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 10

Dispozitat nga nenet 1 dhe 2 të këtij ligji, do të zbatohen në marrëveshjet e lidhura për furnizime publike.

Neni 11

Dispozitat nga neni 2 i këtij ligji do të zbatohen deri më 31 dhjetor 2011.

Neni 12

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1825.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за јавните претпријатија, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 15 јули 2010 година.

Бр. 07-3211/1
15 јули 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА

Член 1

Во Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ број 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 23/2007 и 83/2009), во членот 30 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Јавните претпријатија основани од Република Македонија 80% од вишокот на средствата остварени од работењето на јавното претпријатие го уплаќаат во Буџетот на Република Македонија.“

Ставот 2 станува став 3.

Член 2

Одредбата од членот 30 став 2 ќе се применува заклучно со 31 декември 2012 година.

Член 3

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR NДËRMARRJET PUBLIKE

Neni 1

Në Ligjin për ndërmarrjet publike ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 23/2007 dhe 83/2009), në nenin 30 pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si vijon:

"Ndërmarrjet publike të themeluara nga Republika e Maqedonisë 80% të tepricës së mjeteve të realizuara nga puna e ndërmarrjes publike, e paguajnë në Buxhetin e Republikës së Maqedonisë."

Paragrafi 2 bëhet paragraf 3.

Neni 2

Dispozita e nenit 30 paragrafi 2 do të zbatohet përfundimisht me 31 dhjetor 2012.

Neni 3

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1826.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИСПЛАТА НА ПЛАТИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за изменување на Законот за исплата на платите во Република Македонија, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 15 јули 2010 година.

Бр. 07-3212/1
15 јули 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИСПЛАТА
НА ПЛАТИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Законот за изменување и дополнување на Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 121/2007 и 92/2009), во членот 7 ставот 2 се менува и гласи:

„Работодавачот утврденото право на плата во 2012 година може да го зголеми за 10% започнувајќи со исплатата за септември 2012 година.“

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR PAGESËN E
RROGAVE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË

Neni 1

Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për pagesën e rrogave në Republikën e Maqedonisë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 121/2007 dhe 92/2009), në nenin 7 paragrafi 2 ndryshohet si vijon:

"Punëdhënësi të drejtën e përcaktuar për rrogë në vitin 2012 mund ta rritë për 10% duke filluar me pagesë për shtatorin 2012."

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1827.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАТА
И ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ НА ИЗБРАНИ И ИМЕ-
НУВАНИ ЛИЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 15 јули 2010 година.

Бр. 07–3213/1
15 јули 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ПЛАТА И ДРУГИ НАДОМЕСТОЦИ НА
ИЗБРАНИ И ИМЕНУВАНИ ЛИЦА ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија („Службен весник на СРМ“ број 36/90 и "Службен весник на Република Македонија" број 38/91, 23/97, 37/2005, 84/2005, 121/2007, 161/2008, 92/2009 и 42/10), во членот 19 став 1 точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: "и тоа:

- три месеци, ако функцијата ја вршел до шест месеци,
- шест месеци, ако функцијата ја вршел од шест месеци и еден ден до 12 месеци,
- девет месеци, ако функцијата ја вршел од 12 месеци и еден ден до 24 месеци и
- 12 месеци, ако функцијата ја вршел 24 месеци и еден ден и повеќе."

Во ставот 3 зборовите: "наполнил 40 години стаж на осигурување или 65 години живот" се заменуваат со зборовите: "ги исполнил условите за стекнување право на старосна пензија, согласно со закон".

Член 2

Во членот 21 зборовите: "наполни 40 години стаж на осигурување или 65 години живот" се заменуваат со зборовите: "ги исполни условите за стекнување право на старосна пензија, согласно со закон".

Член 3

Во Законот за изменување и дополнување на Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 92/2009 и 42/10), во членот 1 ставот 2 се менува и гласи:

"Платите на избраните и именуваните лица во Републиката во 2012 година може да се зголемат за 10% започнувајќи со исплатата за септември 2012 година."

Член 4

Во Законот за изменување и дополнување на Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 92/2009 и 42/10), членот 2 се менува и гласи:

„Основицата утврдена согласно со членот 11 од Законот за плата и другите надоместоци на пратениците во Собранието на Република Македонија и другите избрани и именувани лица во Републиката (“Службен весник на СРМ” број 36/90 и “Службен весник на Република Македонија“ број 38/91, 23/97, 37/2005, 84/2005, 121/2007 и 161/2008), во износ од 23.153 денари, се применува заклучно со исплатата на платите за декември 2011 година, а од јануари 2012 година се применува основица во износ од 25.726 денари.“

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR RROGË DHE KOMPENSIME TJERA TË PERSONAVE TË ZGJEDHUR DHE TË EMËRUAR NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË

Neni 1

Në Ligjin për rrogë dhe kompensime tjera të personave të zgjedhur dhe të emëruar në Republikën e Maqedonisë ("Gazeta Zyrtare e RSM-së" numër 36/90 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 38/91, 23/97, 37/2005, 84/2005, 121/2007, 161/2008, 92/2009 dhe 42/2010), në nenin 19 paragrafi 1 pika zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: "dhe atë:

- tre muaj, nëse funksionin e ka ushtruar deri në gjashtë muaj,
- gjashtë muaj, nëse funksionin e ka ushtruar prej gjashtë muaj e një ditë deri në 12 muaj,
- nëntë muaj, nëse funksionin e ka ushtruar prej 12 muaj e një ditë deri në 24 muaj dhe
- 12 muaj, nëse funksionin e ka ushtruar 24 muaj e një ditë e më shumë."

Në paragrafin 3 fjalët: "i ka mbushur 40 vite stazh të sigurimit ose 65 vite moshë" zëvendësohen me fjalët: "i ka plotësuar kushtet për fitimin e të drejtës për pension pleqërie, sipas ligjit".

Neni 2

Në nenin 21 fjalët: "i mbush 40 vite stazh të sigurimit ose 65 vite moshë" zëvendësohen me fjalët: "i plotëson kushtet për fitimin e të drejtës për pension pleqërie, sipas ligjit".

Neni 3

Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për rrogë dhe kompensime tjera të personave të zgjedhur dhe të emëruar në Republikën e Maqedonisë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë", numër 92/2009 dhe 42/2010), në nenin 1 paragrafi 2 ndryshohet si vijon:

"Rrogat e personave të zgjedhur dhe të emëruar në Republikë në vitin 2012, mund të rriten për 10% duke filluar me pagesë për shtatorin 2012."

Neni 4

Në Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për rrogë dhe kompensime tjera të personave të zgjedhur dhe të emëruar në Republikën e Maqedonisë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë", numër 92/2009 dhe 42/2010), neni 2 ndryshohet si vijon:

"Baza e përcaktuar në pajtim me nenin 11 të Ligjit për rrogë dhe kompensime tjera të deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë dhe personave tjerë të zgjedhur dhe të emëruar në Republikë ("Gazeta Zyrtare e RSM-së"

numër 36/90 dhe "Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 38/91, 23/97, 37/2005, 84/2005, 121/2007, 161/2008), në shumë prej 23 153 denarësh, zbatohet përfundimisht me pagesën e rrogave për dhjetor 2011, ndërsa nga janari 2012 zbatohet baza në shumë prej 25 726 denarësh."

Neni 5

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1828.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАТИТЕ НА СУДИИТЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за платите на судиите, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 15 јули 2010 година.

Бр. 07–3214/1
15 јули 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАТИТЕ НА СУДИИТЕ

Член 1

Во Законот за платите на судиите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 110/2007, 103/2008, 161/2008, 153/2009 и 67/10), по членот 5 се додава нов член 5-а, кој гласи:

"Член 5-а

Основицата утврдена согласно со членот 5 став (2) од овој закон е во износ од 25.726 денари и ќе се применува заклучно со декември 2011 година."

Член 2

Во членот 19 став (2) годината „2010“ се заменува со годината „2012“.

Член 3

Во Законот за изменување на Законот за платите на судиите („Службен весник на Република Македонија“ број 67/10), во членот 2 зборовите: “Со денот на влегувањето во сила на овој закон“ се заменуваат со зборовите: “Од 1 јануари 2012 година“.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR RROGAT E GJYKATËSVE

Neni 1

Në Ligjin për rrogat e gjykatësve ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë", numër 110/2007, 103/2008, 161/2008, 153/2009 dhe 67/2010), pas nenit 5 shtohet nen i ri 5-a, si vijon:

"Neni 5-a

Baza e përcaktuar në pajtim me nenin 5 paragrafi (2) të këtij ligji, është në shumë prej 25 726 denarësh dhe do të zbatohet përfundimisht me dhjetorin 2011."

Neni 2

Në nenin 19 paragrafi (2) viti "2010" zëvendësohet me vitin "2012".

Neni 3

Në Ligjin për ndryshimin e Ligjit për rrogat e gjykatësve ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 67/2010), në nenin 2 fjalët: "Me ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji" zëvendësohen me fjalët: "Nga 1 janari 2012".

Neni 4

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1829.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ПЛАТИТЕ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за платите на јавните обвинители, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 15 јули 2010 година.

Бр. 07–3215/1
15 јули 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ПЛАТИТЕ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ

Член 1

Во Законот за платите на јавните обвинители („Службен весник на Република Македонија“ бр. 153/2009 и 67/10), по членот 5 се додава нов член 5-a, кој гласи:

"Член 5-a

Основицата утврдена согласно со членот 5 став (2) од овој закон е во износ од 25.726 денари и ќе се применува заклучно со декември 2011 година.“

Член 2

Во Законот за изменување на Законот за платите на јавните обвинители („Службен весник на Република Македонија“ број 67/10), во членот 2 зборовите: “Со денот на влегувањето во сила на овој закон“ се заменуваат со зборовите: “Од 1 јануари 2012 година“.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR RROGAT E PROKURORËVE PUBLIKË

Neni 1

Në Ligjin për rrogat e prokurorëve publikë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 153/2009 dhe 67/2010), pas nenit 5 shtohet nen i ri 5-a, si vijon:

"Neni 5-a

Baza e përcaktuar në pajtim me nenin 5 paragrafi (2) të këtij ligji, është në shumë prej 25 726 denarësh dhe do të zbatohet përfundimisht me dhjetorin 2011."

Neni 2

Në Ligjin për ndryshimin e Ligjit për rrogat e prokurorëve publikë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 67/2010), në nenin 2 fjalët: "Me ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji" zëvendësohen me fjalët: "Nga 1 janari 2012".

Neni 3

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1830.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛА-
ТИТЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СУДСКИОТ СОВЕТ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за платите на членовите на Судскиот совет на Република Македонија,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 15 јули 2010 година.

Бр. 07-3216/1
15 јули 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ПЛАТИТЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СУДС-
КИОТ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Законот за платите на членовите на Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 139/2009 и 67/10), по членот 4 се додава нов член 4-а, кој гласи:

„Член 4-а

Основицата утврдена согласно со членот 4 став (2) од овој закон е во износ од 25.726 денари и ќе се применува заклучно со декември 2011 година.“

Член 2

Во Законот за изменување на Законот за платите на членовите на Судскиот совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 67/10), во членот 2 зборовите: “Со денот на влегувањето во сила на овој закон“ се заменуваат со зборовите: “Од 1 јануари 2012 година“.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR RROGAT E ANËTARËVE TË KËSHILLIT
GJYQËSOR TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

Neni 1

Në Ligjin për rrogat e anëtarëve të Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 139/2009 dhe 67/2010), pas nenit 4 shtohet nen i ri 4-a, si vijon:

"Neni 4-a

Baza e përcaktuar në pajtim me nenin 4 paragrafi (2) të këtij ligji, është në shumë prej 25 726 denarësh dhe do të zbatohet përfundimisht me dhjetorin 2011."

Neni 2

Në Ligjin për ndryshimin e Ligjit për rrogat e anëtarëve të Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 67/2010), në nenin 2 fjalët: "Me ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji" zëvendësohen me fjalët: "Nga 1 janari 2012".

Neni 3

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1831.

Vrz основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛА-
ТИТЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СОВЕТОТ НА ЈАВНИ-
ТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за платите на членовите на Советот на јавните обвинители на Република Македонија,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 15 јули 2010 година.

Бр. 07-3217/1
15 јули 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ПЛАТИТЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СОВЕ-
ТОТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Законот за платите на членовите на Советот на јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 139/2009 и 67/10), по членот 4 се додава нов член 4-а, кој гласи:

„Член 4-а

Основицата утврдена согласно со членот 4 став (2) од овој закон е во износ од 25.726 денари и ќе се применува заклучно со декември 2011 година.“

Член 2

Во Законот за изменување на Законот за платите на членовите на Советот на јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 67/10), во членот 2 зборовите: “Со денот на влегувањето во сила на овој закон“ се заменуваат со зборовите: “Од 1 јануари 2012 година“.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR RROGAT E ANËTARËVE TË KËSHILLIT TË
PROKURORËVE PUBLIKË TË REPUBLIKËS SË
MAQEDONISË**

Neni 1

Në Ligjin për rrogat e anëtarëve të Këshillit të Prokurorëve Publikë të Republikës së Maqedonisë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 139/2009 dhe 67/2010), pas nenit 4 shtohet nen i ri 4-a, si vijon:

"Neni 4-a

Baza e përcaktuar në pajtim me nenin 4 paragrafi (2) të këtij ligji, është në shumë prej 25 726 denarësh dhe do të zbatohet përfundimisht me dhjetorin 2011."

Neni 2

Në Ligjin për ndryshimin e Ligjit për rrogat e anëtarëve të Këshillit të Prokurorëve Publikë të Republikës së Maqedonisë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 67/2010), në nenin 2 fjalët: "Me ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji" zëvendësohen me fjalët: "Nga 1 janari 2012".

Neni 3

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

**ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1832.**

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

У К А З

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО НОВ ЗЕЛАНД

I

Г-дин Перо Стојановски, се поставува на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Нов Зеланд, со седиште во Канбера.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ бр. 70
20 јули 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Ѓорге Иванов**, с.р.

1833.

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

У К А З

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА

I

Г-ѓа Корнелија Утевска-Глигоровска се поставува на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Сојузна Република Германија, со седиште во Берлин.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ бр. 71
20 јули 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Ѓорге Иванов**, с.р.

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
1834.**

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13 јули 2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за одбрана му престанува користењето на недвижните ствари - објекти бр.1, 3, 4, 8, 10, 14, 15, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35 и 36 со површина на земјиште под објекти од 5.5530,00 м² и земјиште во вкупна површина од 162.724,00 м² во Касарната „Генерал Михаило Апостолски“ во Охрид, лоцирани на

Катастарска парцела бр.8515, Катастарска општина Охрид 2, евидентирани во Имотен лист бр. 6667, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Недвижните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест, на Министерството за образование и наука.

Член 3

Примопредавањето на недвижните ствари од член 1 од оваа одлука ќе се изврши меѓу Министерството за одбрана и Министерството за образование и наука во рок од 30 дена од денот на обезбедувањето на услови за дислокација на Касарната „Генерал Михаило Апостолски“ во Охрид во Касарната „Чеде Филиповски Даме“ во Кичево.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-3678/1
13 јули 2010 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1835.

Врз основа на член 54 став 2 и член 54-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр.8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13 јули 2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА ДРАМСКИ ТЕАТАР – СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за култура, му престанува користењето на движната ствар со следните карактеристики:

Вид: моторно возило
Марка: Ауди А6
Број на мотор: MBF/210057
Број на шасија: WAUZZZ4BZXN08698
Сила во KW: 81
Зафатнина на мотор: 1991 см3
Година на производство: 1999.

Член 2

Движната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Националната установа Драмски театар – Скопје.

Член 3

Министерот за култура склучува договор со директорот на Националната установа Драмски театар – Скопје, со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 на оваа одлука, која се дава на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-3752/1
13 јули 2010 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1836.

Врз основа на член 20 став 1 и член 27-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 13 јули 2010 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД НЕДВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА - МУЗЕЈ „Д-Р НИКОЛА НЕЗЛОБИНСКИ“ – СТРУГА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Националната установа Манифестација „Струшки вечери на поезијата“ – Струга, му престанува користењето на дел од недвижната ствар, сопственост на Република Македонија, евидентирана во Имотен лист број 3859, Катастарска парцела 1388, и тоа: дел од подрум: 63.53 м2 и дел од првиот кат:151.02 м, во објектот: Спомен дом „Браќа Миладиновци“ – Струга на ул. „8-ми Ноември“ – Струга.

Член 2

Недвижната ствар од член 1 на оваа одлука се дава на трајно користење, без надомест на Националната установа - Музеј „д-р Никола Незлобински“ – Струга.

Член 3

Примопредавањето на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука ќе се изврши помеѓу Национална установа Манифестација „Струшки вечери на поезијата“ – Струга и Националната установа - Музеј „д-р Никола Незлобински“ – Струга, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-3760/1
13 јули 2010 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

1837.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05 и 150/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.07.2010 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

Член 1

Со оваа одлука, на досегашниот корисник Секретаријатот за европски прашања на Владата на Република Македонија му престанува користењето на движните ствари – компјутерска опрема и тоа:

опис	п/н	коли-чина	сер. бр.
1. Сервер (LDAP server)		1	
Сервер (HP DL380R05 E5430 2G Base EU Svr)	458565-421	1	CZC8511N PY
Додатен комплет (HP E5430 DL380G5 Kit)	458575-B21	1	GB8852DCT8
Работна меморија (HP 2GB FBD PC2-5300 2x1GB Kit)	397411-B21	1	2CW85206KL
Тврд диск (HP 72GB 15k 2.5 SAS HP SP HDD)	431935-B21	2	PHD850X3LY PHD850X3LX
Оптички уред (ДВД-РОМ ДИСК(HP Slim 8X/24X DVD-ROM Drive)	264007-B21	1	166614
Адаптер (HP SC11Xe HBA)	412911-B21	1	LWI1KR
Касета за снимање (HP Ultrium 1 200GB Data Cartridge)	C7971A/20	5	
Лиценца за оперативен систем (Windows Svr Std 2008 OLP NL GOVT)	P73-04226	1	
2. Сервер (Application Server)		1	
Сервер (HP DL380R05 E5430 2G Base EU Svr)	458565-421	1	CZC8511N QX
Додатен комплет (HP E5430 DL380G5 Kit)	458575-B21	1	GB8852DCTB
Работна меморија (HP 2GB FBD PC2-5300 2x1GB Kit)	397411-B21	3	2CW85206K M 2CW85206K U 2CW85206K V
Тврд диск (HP 146GB 10k 2.5 SAS HP SP HDD)	431958-B21	4	SGJ848V7KY SGJ848V7ND SGJ848V7K3 SGJ848V7NR
Оптички уред (HP Slim 8X/24X DVD-ROM Drive)	264007-B21	1	165857
Лиценца за оперативен систем (Windows Svr Std 2008 OLP NL GOVT)	P73-04226	1	
3. Уред за непрекинато напојување (UPS)		1	

опис	п/н	коли-чина	сер. бр.
Уред за непрекинато напојување (HP R3000 2U DTC Intl UPS)	AF414A	1	MX183913 53
4. Ормари за сместување на сервери со дополнителни делови (Rack and Accessories)		1	
Ормар за сместување на сервери (HP 10622 G2 Pallet Rack)	AF021A	1	GB485100 D8
Монтажен монитор(HP TFT7600 Rckmnt Kybd 17in Intl Monitor)	AG066A	1	2C48370K HZ
Серверска конзола за поврзување (HP CAT5 0x1x8 KVM Server Console Switch)	336044-B21	1	HUD848GD8 L
Уред за напонска дистрибуција (HP 16A High Voltage Modular PDU)	252663-B24	1	
Адаптер за поврзување со серверска конзола (HP IP Console 8 pack Interface Adapter)	262587-B21/8	2	
Кабел (HP IP CAT5 Qty-8 12ft/3.7m Cable)	263474-B23/8	2	
Надворешен уред за снимање податоци на касети (HP Ultrium 232 External Tape Drive)	DW065B	1	HU10846 MYY

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 3

Заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за европски прашања, склучува договор со министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од членот 1 на оваа одлука, кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3417/5
5 јули 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

1838.

Врз основа на член 56 став 1 точка 3 и член 69 став 1 од Законот за здравственото осигурување („Сл. весник на РМ“ бр.25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007 и 36/2007), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 24.06.2010 година, донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВОРИ И ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО И НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ ЗА БИМЕДИЦИНСКО ПОТПОМОГНАТО ОПЛОДУВАЊЕ ВО ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ КОИ ВРШАТ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Општи одредби

Член 1

Со овој правилник се утврдуваат критериумите за склучување договори и постапката за остварување на правото и начинот на плаќање на здравствените услуги за биомедицинско потпомогнато оплодување (во натамошен текст БПО) кои се остваруваат во здравствените установи кои се овластени за спроведување на оваа постапка на осигурените лица во специјалистичко-консултативната здравствена заштита на товар на средствата за задолжително здравствено осигурување.

Член 2

Како здравствени услуги за биомедицинско потпомогнато оплодување во специјалистичко-консултативната здравствена заштита, во смисла на овој правилник, се сметаат завршени здравствени услуги во согласност со Законот за биомедицинско потпомогнато оплодување (“Сл.весник на РМ“ бр.37/2008) и подзаконските акти донесени врз основа на овој Закон, Правилникот за начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување и врз основа на упатствата од медицина базирана на докази.

Завршените здравствени услуги од став 1 од овој член се дефинирани со Договорот за пружање на здравствени услуги за биомедицинско потпомогнато оплодување.

Критериуми за склучување на договор

Член 3

За обезбедување на здравствени услуги на осигурените лица во специјалистичко-консултативната здравствена заштита Фондот за здравствено осигурување на Македонија (во натамошниот текст Фонд) склучува договори со здравствените установи.

Договорите од став 1 на овој член се склучуваат доколку здравствената установа ги исполнува следните критериуми:

1. да укажува здравствени услуги што се во рамките на дејноста за која е регистрирана, согласно со Законот за здравствена заштита и Законот за биомедицинско потпомогнато оплодување,

2. да постојат услови за вршење на соодветната дејност (простор, опрема и кадри),

3. да се вклопува со потребите на населението на подрачјето на здравствената установа,

4. да се платени придонесите за задолжително здравствено осигурување,

5. да негува добри деловни односи.

Договорите се склучуваат врз основа на доставена понуда придружена со потребна документација.

Договорите Фондот ги склучува во зависност од планираните средства во Буџетот на Фондот за таа намена и потребите на населението за овој вид на здравствена заштита во Република Македонија.

Член 4

Фондот планира вкупни финансиски средства во глобалниот БПО буџет за сите БПО постапки на годишно ниво во рамките на расположливите буџетски средства. Здравствените установи се должни да обезбедуваат здравствени услуги по утврдена референтна цена на Фондот и во рамките на глобалниот буџет за БПО.

Вкупниот вид и обем на здравствените услуги Фондот ги планира на годишно ниво поединечно по број на случаи прикажани по квартали.

Фондот ги следи извршените здравствени услуги на здравствените установи на месечно, квартално и годишно ниво со цел обезбедување на рамномерно остварување на здравствените услуги во согласност со планираните услуги во глобалниот буџет за БПО.

Фондот го следи и процентот на успешноста од спроведените БПО постапки за сите здравствени установи во текот на годината.

Критериумите за оценување на успешноста на спроведените БПО постапки ги утврдува Управен Одбор на Фондот.

Член 5

Здравствените услуги за биомедицинско потпомогнато оплодување се дефинирани како завршени услуги со групирање на сите процедури и постапки кои се потребни за целосно извршување на здравствената услуга, согласно референтната цена утврдена од Управниот одбор на Фондот.

Во завршените здравствените услуги за биомедицинско потпомогнато оплодување се пресметани здравствените услуги, хормонската терапија, лековите и медицински потрошни материјали кои се користат за целосно спроведување на постапката за биомедицинско потпомогнато оплодување, дефинирани во Протоколот за извршена БПО постапка донесен од Фондот.

Остварување на право на биомедицинско потпомогнато оплодување

Член 6

Осигуреното лице може да оствари право на биомедицинско потпомогнато оплодување (БПО) најмногу до трет неуспешен обид за оплодување, но најмногу до првото успешно породување со живородено дете или деца, во рамките на трите обиди.

Периодот помеѓу два неуспешни обиди за оплодување не треба да биде пократок од шест месеци од последната извршена постапка за БПО.

Осигурените лица во брачна или вонбрачна заедница кои претходно имаат пород, не можат да остварат право на БПО на товар на Фондот.

Правото на БПО се остварува врз основа на утврдени апсолутни и релативни медицински индикации кои се фактори од кои зависи примената на БПО постапки, согласно медицина базирана на докази.

Осигуреното лице остварува право на БПО во случај кога постојат апсолутни медицински индикации и тоа:

1. Перзистентна обструкција на тубите, било проксимална или дистална и после реконструктивна хирургија на тубите.

2. Тешко заболување на тубите кое не е можно да се реши со реконструктивна хирургија.

3. Две или повеќе претходни ектопични бремености.

4. Тешка или проширена ендометриоза која не реагирала на хируршкиот третман.

5. Утврден машки фактор на неплодност, со број на подвижни сперматозоиди и по припрема помал од милион.

6. Тешко нарушување на машкиот фактор, со помалку од 4% сперматозоиди со нормална морфологија.

7. Двојки кои имаат лимитирано количество на сперма на располагање по криопрезервација заради канцер.

8. Овулаторна дисфункција (полицистични овариуми) со неприфатлив ризик за оваријална хиперстимулација по спроведена гонадотропинска стимулација.

9. Овулаторна дисфункција (предвремена менопауза) која бара донација на јајце-клетка.

10. Траење на необјаснета неплодност подолга од 3 години по неуспех на други методи на лекување на индукција на овулација со IUI спроведена 4 пати во здравствена установа, која има дозвола од Министерството за здравство за вршење на таа дејност.

11. Неплодност предизвикана од мешани фактори кај двата партнери.

12. Тешка доминантно наследна болест која може да се пренесе на породот (освен со донација на сперматозоиди, ооцити или ембриони).

Осигуреното лице може да оствари прво на БПО и под услови на постоење на релативни медицински индикации ако:

- претходното лекување од инфертилитет траело помалку од две години во случаите на приближување на крајот на репродуктивниот период на осигуреното лице;

- претходното лекување од инфертилитет траело најмалку три години во случаите на почетокот на репродуктивниот период на осигуреното лице;

- лекувањето е неуспешно или со други методи безизгледно;

- постои веројатност од зачнување и породување.

Како релативни индикации за БПО процедури се сметаат:

1. Заболување на тубите кое има лоша прогноза по реконструктивна хирургија.

2. Една претходна ектопична бременост и заболување на тубите.

3. Неуспех да се зачне во текот на една година од реанастомоза на туба.

4. Неуспех да се зачне во тек на 18 месеци од операција на ендометриоза.

5. Утврдена умерена дисфункција кај машкиот партнер со неможност да се зачне после оварииска стимулација и интраутерина инсеминација спроведена 4 пати во здравствена установа која има дозвола од Министерството за здравство за вршење на таа дејност.

6. Утврдена умерена дисфункција кај машкиот партнер која не одговара на соодветно лекување на машкиот партнер и интраутерина инсеминација.

7. Умерена ограниченост на количината на сперма по криопрезервација заради канцер.

8. Неприфатливо висок ризик од мултипли бремености како компликации после оваријална стимулација и IUI.

При постоење на утврдени состојби кои предизвикуваат неплодност и кај кои лекувањето е неуспешно и со други методи е безизгледно, осигуреното лице не може да се лекува со БПО, согласно медицина базирана на докази во случаи на:

1. При непостоечка или ограничена резерва на јајниците со вредности на FSH повисоки од 12,5 mIU/ml и вредности на Естрадиол повисоки од 60 pg/ml на третиот ден од циклусот. Во тој случај се прават дополнителни анализи при што осигуреното лице не може да се лекува со БПО во случај на:

- Ниво на Anti – Mullerian хормон во серум пониски од 1 ng/ml (освен со донорски ооцити),

- Број на антрални фолликули на ултразвучен преглед помал од 5 (освен со донорски ооцити).

2. Миоми на утерус, освен супсерозни или интрамурално-супсерозни кои се оддалечени од кавумот најмалку 1 cm и пречник до 5 cm.

3. Некорегирани интраутерини адхезии.

4. Некорегирани вродени аномалии на матката.

5. Апсолутна азооспермија која не реагира на ниеден третман (освен со донорски сперматозоиди).

6. Инсуфициентен цервикс.

За остварување на ова право, за осигурените лица, како и за утврдените апсолутни и релативни медицински индикации и условите за остварување на БПО, Фондот води посебна евиденција, согласно Законот за заштита на личните податоци.

Член 7

Осигуреното лице правото на биомедицинско потпомогнато оплодување го остварува со медицински постапки утврдени со Законот за биомедицинско потпомогнато оплодување и упатствата врз основа на медицина базирана на докази.

Постапка за остварување на правото на биомедицинско потпомогнато оплодување

Член 8

Постапката за остварување на правото на БПО се поведува по барање на осигуреното лице.

Сите анализи и дијагностички методи кои се потребни за вклучување во постапката за БПО можат да се вршат со упат од избран гинеколог во здравствена установа со која Фондот има склучено договор за обезбедување на здравствени услуги на осигурените лица на Фондот.

Барањето од став 1 на овој член се поднесува до Фондот преку подрачната служба во местото каде што подносителот на барањето е пријавен во задолжително здравствено осигурување.

Кон барањето се доставува образец- Предлог (П-БПО) кој го пополнува избраниот гинеколог со наведување на сите претходно извршени прегледи и анализи не постари од една година, потребни за вклучување на осигуреното лице во постапка за БПО, и тоа по следниот редослед:

- Медицинска документација дека се извршени една или повеќе од следните методи: ХСГ и/или лапараскопија и хистероскопија, и/или лапаротомија; ехографско испитување не е доказна метода освен 4DV ултразвук на кавум утери во случај на:

- Утврден машки фактор на неплодност, со број на подвижни сперматозоиди и по припрема помал од милион.

- Тешко нарушување на машкиот фактор, со помалку од 4% сперматозоиди со нормална морфологија.

- документи за направени две или повеќе анализи на спермата со најмаку еден месец разлика меѓу нив во повеќе од една здравствена установа, која има дозвола од Министерството за здравство за вршење на таа дејност, а последната анализа да не е извршена пред повеќе од една година пред поднесувањето на барањето;

- податоци за неплодност за период од најмалку три години, лекувана со конвенционални методи, со реализирани најмалку четири циклуси на интраутерална инсеминација (IUI);

- резултати од извршена анализа на хормонален статус: FSH, LH, PRL, E2, TSH – трет ден од циклус, (не постари од шест месеци);

- PAP skrining (не постар од една година доколку бил уреден);

- Микробиолошки брисеви од вагина и цервикс вклучувајќи и Chlamidia trachomatis (не постари од шест месеци);

- Маркери за Hepatit B i C, HIV за двајцата брачни партнери (не постари од шест месеци);

- Крвна слика, гликемија, седиментација (не постари од шест месеци);

- Друга медицинска документација во зависност од здравствената состојба на брачниот пар (извршени дијагностички или оперативни интервенции во врска со

стерилитет, извршени инсеминации, извршени ин витро фертилизации, останати заболувања, терапија и мислење од специјалисти, останато).

Подрачната служба барањето го проследува до секретарот на Комисијата за остварување на право на БПО при Фондот (во натамошен текст: Комисија) со обврска да изврши проверка и издаде потврда за бројот на претходно остварени БПО постапки на товар на Фондот, согласно законските прописи.

Секретарот го разгледува барањето со цел да провери дали сите потребни документи се обезбедени. Комплетните барања секретарот ги проследува до Комисијата.

Член 9

Врз основа на предлогот од избраниот гинеколог со пропратна медицинска документација, Комисијата дава оценка и мислење за потребата од спроведување на БПО постапка.

Комисијата е составена од четири члена со свои заменици и секретар. Од нив двајца членови се лекари вработени во Фондот и двајца членови се избрани истакнати стручњаци од областа на гинекологијата и акушерството и тоа избран гинеколог како претставник од Лекарска Комора и лекар специјалист по гинекологија и акушерство со потесна специјалност во областа на хуманата репродукција кој врши БПО и е член на Државната комисијата за БПО при Министерството за здравство.

Составот и надоместокот за работа на Комисијата ги утврдува директорот на Фондот.

Директорот на Фондот ги назначува претседателот и заменик претседателот кои ја организираат и учествуваат во работата на Комисијата. Комисијата работи во состав од најмалку три члена, од кои секој член носи еден глас, а претседателот на Комисијата два гласа.

Комисијата донесува одлука која може да биде позитивна, негативна или осигуреното лице да го упати на дополнителни медицински испитувања, по кои повторно ќе се произнесе.

Наодот, оценката и мислењето Комисијата ги дава во форма на стручно мислење, врз основа на кое Фондот доставува известување во пропишан образец Известување (И-БПО) до осигуреното лице.

Осигуреното лице во рок од 8 дена од денот на добивање на известувањето има право на приговор до директорот на Фондот.

Известувањето на директорот на Фондот по приговорот е конечно по кое осигуреното лице има право да поведе парница.

Осигуреното лице кое го остварило правото на вештачко оплодување, најмногу до трет обид за оплодување и осигуреното лице за кое Комисијата донела негативно мислење поради постоење на утврдени состојби кои предизвикуваат неплодност и кај кои лекувањето е неуспешно и со други методи е безизгледно осигуреното лице да се лекува со БПО постапка, согласно медицина базирана на докази, нема право да поднесе повторно барање до Фондот.

Член 10

Комисијата одлучува за остварување на постапката за БПО во рамките на предвидениот глобален буџет за БПО, согласно Одлуката на Управниот одбор на Фондот.

Поднесените барања кои не се во рамките на предвидените буџетски средства на Фондот, ќе имаат приоритет во разгледувањето на Комисијата со наредните одобрените буџетски средства за таа намена.

По добивање на известувањето со кое му е одобрено правото на БПО, осигуреното лице од избраниот гинеколог прибавува упат за специјалистичко-консултативна здравствена заштита до здравствената установа со која Фондот има склучено договор за БПО, по избор на осигуреното лице.

Правото на БПО осигуреното лице може да го оствари во рок од шест месеци од денот на приемот на известувањето.

Здравствената установа во која осигуреното лице е упатено од избраниот гинеколог да ја изврши здравствената услуга го известува Фондот со доставување во прилог дел на образецот за известување, веднаш по започнување на БПО постапката.

Утврдување на глобалниот буџет за БПО

Член 11

Глобалниот буџет за БПО за сите здравствени установи кои вршат здравствени услуги од член 2 на овој правилник се утврдува со одлука на Управниот одбор на Фондот како лимитиран износ на средства до кој може најмногу здравствените установи да пружаат услуги на товар на средствата на Фондот, односно да фактурираат.

Износот на средства од став 1 на овој член се утврдува врз основа на:

1. планираните средства за овој вид здравствена услуга од специјалистичко-консултативната здравствена заштита, утврдени во Буџетот на Фондот;
2. утврдената референтна цена на завршените услуги и
3. планираниот вид и обем на здравствени услуги на осигурените лица што ќе се вршат во здравствените установи во согласност со потребите на населението на подрачјето на здравствената установа.

Начин на плаќање

Член 12

Плаќањето на надоместокот за извршените здравствени услуги на осигурените лица, Фондот го врши месечно врз основ на доставената фактура, а најдоцна до шесетиот ден од истекот на последниот ден од месецот за кој се плаќа надоместокот.

Член 13

Здравствената установа до Фондот доставува извештај и фактури за завршени здравствени услуги по осигурено лице по утврдени референтни цени.

Член 14

Барањето за остварување на правото на БПО како и Протоколот за БПО ги пропишува Фондот.

Обрасците за остварување право на БПО, со утврдена потребна документација (прилози кон барањето) кои што се регулираат во овој правилник ги пропишува Директорот на Фондот.

Преодни и завршни одредби

Член 15

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од Министерот за здравство.

Со влегување во сила на овој Правилник престанува да важи Правилникот за критериумите за склучување договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги за биомедицинско потпомогнато оплодување во здравствените установи кои вршат специјалистичко-консултативна здравствена заштита („Службен весник на РМ“ број 64/2008).

Осигурените лица кои ја започнале постапката по Правилникот за критериумите за склучување договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги за биомедицинско потпомогнато оплодување во здравствените установи кои вршат специјалистичко-консултативна здравствена заштита („Службен весник на РМ“ бр. 64/2008), правото на БПО постапка ќе го искористат во рамките на августовската квота определена за БПО.

Бр. 02-8638/17
24 јуни 2010 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Елена Трпковска, с.р.



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2010 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622

